

20141725375

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), министерот за финансии донесува

### ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/14 и 98/14) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 33 – Тарифна ознака, во точката б) - Шифра за четврта подрубрика (Даноци и акцизи), во Табелата – Даноци и акцизи, во делот АКЦИЗИ Минерални масла по алинејата 14 се додава нова алинеја 15 која гласи:

” Нафтен кокс од тар.ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 00	77
--	----

Во рубрика 44 – Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија, во точката 2 – Приложени документи, потврди и одобренија, во Табелата - Листа на шифри со ознака „Р“, „Е“, „I“, „Т“ и „N“ (потврди/уверенија за потекло и други потврди/уверенија/согласности/дозволи/решенија/одобренија), во делот Други документи по алинејата 30 се додава нова алинеја 31 која гласи:

” Р97	Сертификат за квалитет на нафтен кокс	бр./ГГГГ
-------	---------------------------------------	----------

Во рубрика 47 – Пресметка на давачки, во точката а) - Шифри за прва колона: Вид на давачка, во Табелата по алинејата 16 се додава нова алинеја 17 која гласи:

” Акциза за нафтен кокс	E26
-------------------------	-----

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-40365/1  
21 ноември 2014 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р Зоран Ставрски, с.р.